

**Визно олеснување за
граѓаните на поранешната
југословенска Република
Македонија**





Олеснетото патување во ЕУ станува реалност за граѓаните на поранешната југословенска Република Македонија – во тоа лежи суштината на договорот за визно олеснување меѓу ЕУ и поранешната југословенска Република Македонија. Целта на овој нов визен режим е да се олесни издавањето **визи за краток престој** на лицата кои се државјани на оваа земја. Тоа ќе ја направи европската перспектива на поранешната југословенска Република Македонија пореална за нејзините граѓани. Визното олеснување претставува прв конкретен чекор кон укинувањето на визниот режим.

Договорот за визно олеснување има предности за сите државјани на поранешната југословенска Република Македонија кои патуваат во ЕУ во форма на помал надомест за виза (35€ наместо општо применливата стапка од 60€) и побрзо одговарање на апликациите за виза (максимум 10 дена како основно правило). Исто така, постојат предности за пошироки категории

граѓани во форма на поедноставени барања за документи во врска со целта на патувањето, како и јасни правила за тоа кога се издаваат визи за повеќе влезови. За одредени категории на лица, како што се студентите и пензионерите, визите ќе се издаваат бесплатно.

Оваа брошура ги содржи **основните информации** за заинтересираните апликанти во врска со правилата и принципите за издавање виза за краток престој. Земјите-членки на ЕУ ќе преземат чекори со кои сите постојни аранжмани ќе бидат усогласени со текстот и духот на договорите за визно олеснување, а тие треба да обезбедат **идополнителни детали на интернет страниците на нивните конзуларни служби**. **Дополнителни информации** може да се најдат и на веб страницата на Делегацијата на Европската Комисија во Скопје (<http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/index.htm>) и на веб страницата на Владата на поранешната југословенска Република Македонија (www.mfa.gov.mk).

1. Виза за краток престој

- Дали планирате да престојувате во една земја-членка на ЕУ или во неколку земји-членки на ЕУ **не повеќе од 90 дена** за период од 180 дена?
- Дали имате намера да транзитирате низ една или неколку земји-членки на ЕУ?

Во тој случај, потребна ви **виза за краток престој**, што значи овластување издадено од една земја-членка на ЕУ за ваш престој во или за транзитирање низ оваа или неколку земји-членки.

Важни информации


Новите правила за визно олеснување важат за сите земји-членки на **Буџен** за Велика Британија, Ирска и Данска. Овие земји-членки се охрабруваат да склучат поединечни договори со содржина слична на договорот со ЕУ. Исто така, има потреба од поединечни договори со Норвешка и Исланд.

Каде се аплицира?

- Можете да аплицирате за виза во конзуларната служба на земјата-членка на ЕУ каде имате намера кратко да престојувате.
- За краток престој во повеќе од една земја-членка на ЕУ, обратете се во конзултатот на земјата која е вашата **главна дестинација**.
- Доколку е тешко да ја одредите главната дестинација, обратете се во конзултатот на земјата **од Шенген областа во која најпрво ќе влезете**.

Кои се минималните барања за да аплицирате за виза? Вие мора да:

- Го пополните и потпишете формуларот на апликацијата за виза.
- Приложите пасош чие траење истекува најмалку три месеци по датумот на истекување на бараната виза.
- Го наведете превозното средство кое планирате да го употребите.
- Покажете дека поседувате доволно средства за да ги покриете трошоците на вашето патување при одење и враќање.
- Покажете валидно здравствено осигурување за патувањето.
- Ја опишете намерата и околноста на вашата посета.





Новите правила за визно олеснување се однесуваат на последната точка:

Примерите кои се наведени подолу се случаи кои може да ви послужат за ваша ориентација. Притоа имајте предвид дека оваа листа ви е дадена само како упатство и не значи дека со неа сè е опфатено. Доколку припаѓате на некоја од следните категории, само документите кои се наведени ќе ви бидат побарани за да ја оправдате целта на вашето патување; ниту

едно друго оправдување, покана или потврда нема да бидат побарани. Меѓутоа, сите останати барања кои се потребни за да добиете виза, како што се на пример документи со кои докажувате дека поседувате средства за да ги покриете трошоците на вашето патување остануваат непроменети и треба да бидат проверени во конзулатот каде што планирате да аплицирате за виза.

Целта на вашиот краток престој во земја-членка на ЕУ

Професионална

Приватна

Доколку сте ...

ќе треба да ја оправдате причината за вашето патување и да приложите:

... бизнисмен...

писмено барање од домаќинот правно лице или компанија или јавна институција.

... учествувате во меѓународни изложби, конференции, симпозиуми, семинари...

писмено барање од организацијата домаќин.

... ученик, студент, наставник кој придружува...

писмено барање или потврда дека сте запишани на универзитетот, колеџот или училиштето.

... учествувате на научен, културен, уметнички или спортски настан.

писмено барање од организацијата домаќин.

... близок роднина – сопружник, дете или родител на граѓанин на вашата земја кој легално престојува во некоја од земјите-членки на ЕУ..

писмено барање од роднината која планирате да ја посетите.

... лице кое има намера да ја посети земјата-членка на ЕУ поради здравствени причини или лице кое е потребно за придружба..

официјален документ од здравствената институција и доказ за поседување доволно финансиски средства за да го платите лекувањето.

... патување поради туризам..

потврда или ваучер од туристичка агенција или тур оператор.

... присуствување на погребна церемонија...

официјален документ со кој се потврдува смртта, како и потврда од семејството или од други лица.

Важни информации

Имајте предвид дека ЕУ или националниот закон ќе продолжи да се применува за сите прашања кои не се опфатени со овие договори за визно олеснување, како што се: одбивање да се издаде виза, признавање на патната документација, општиот услов лично да се поднесе апликацијата за виза, можноста да се повикаат апликантите на интервју во поединечни случаи доколку постои сомневање, да се одбие влез или други мерки на протерување, но исто така и постоечката флексибилност за чесните патници.


2. Визи за краток престој со повеќе влезови

Виза за краток престој со повеќе влезови во ЕУ ќе ви биде издадена, со важност од една година, доколку

- во текот на претходната година сте извадиле најмалку една виза
- ја имате искористено во согласност со законите за влез или престој на посетената земја-членка на ЕУ
- редовно патувате во земја-членка на ЕУ и:
 - сте бизнисмен
 - имате професија поради која учествувате на меѓународни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или други слични настани
 - имате потреба редовно да ја посетувате земјата поради здравствени причини или потребно е да придружувате некого
 - редовно учествувате на научни, културни, спортски или уметнички настани
 - студент кој редовно патува поради студиите или образование


Виза за краток престој со повеќе влезови во ЕУ ќе ви биде издадена, со важност од 2 години и максимум важност од 5 години, доколку

- припаѓате на една од горенаведените категории
- во текот на претходната година имате искористено една годишна виза со повеќе влезови во согласност со законите за влез и престој во земјата-членка на ЕУ која ја посетувате и
- причините за барање на виза со повеќе влезови сè уште се важечки



3. Колку треба да платите за апликацијата за виза со краток престој?

Надоместот за обработка на вашата апликација за виза изнесува **35 евра**. Овој надомест се однесува на визите со еден и со повеќе влезови.



Следниве категории на лица имаат право на бесплатна виза:

- **Блиски роднини.**
- Лица кои имаат доставено документи со кои се докажува потребата за нивното патување **од хуманитарни причини**, вклучувајќи добивање **на итно здравствено лекување** и лицето кое го придружува тоа лице, или да се присуствува на погреб на близок роднина или посета на близок роднина кој е сериозно болен.
- **Пензионери.**
- **Деца на возраст под 6 години.**
- **Лица со пречки во развојот** и лица кои ги придружуваат, доколку е потребно.
- **Ученици, студенти и наставници кои придружуваат** кои патуваат поради студии или образование, вклучувајќи ги програмите за размена на студенти, како и други училишни активности.
- Лица кои учествуваат во **научни, културни, спортски и уметнички активности**, вклучувајќи универзитетски и други програми за размена.



4. Колку долго трае процедурата за обработка на вашата апликација за виза?

Дипломатските мисии и конзуларните претставништва на земјите-членки на ЕУ одлучуваат по барањето за издавање на виза **рок од 10 календарски денови** од датумот на прием на апликацијата и потребните документи.

Овој временски период може да се намали на 3 работни дена или помалку доколку станува збор за **итни случаи**. Може да се продолжи на 30 календарски денови во поединечни случаи, особено кога е потребно натамошно разгледување на апликацијата.



